

Опис на работна позиција

Позиција: Брокер за малопродажен простор

ФОРТОН Македонија е водечка компанија во секторот на комерцијален недвижен имот, формирана како член на алијансата на Cushman & Wakefield (најголема светска приватна консултантска компанија во секторот на комерцијални недвижности) и воедно во сопственост на најголемата холдинг компанија во секторот на недвижности во Бугарија, AG Capital.

ФОРТОН Македонија за потребите на секојдневното-оперативно работење и зголемен интензитет на активности, го проширува својот тим. За таа цел отвара нова работна позиција **Брокер за малопродажен простор** со доленаведените спецификации.

Базични информации:

- Времетраење на договорот: 6 месеци (со можност за продолжување)
- Официјален старт на работната позиција: 1^{ви} Април, 2017г.
- Работно време: 8 часа/дневно (Понеделник-петок)
- Бруто почетна плата : 45.000 ден

Потребни квалификации, поврзани со активностите на позицијата:

- Одлично познавање на работа со компјутери и MS Office пакетот (Word, Excel, Outlook, Power Point и др.)
- Задолжително познавање на англиски јазик
- Организациони и аналитички способности при креирање на извештаи
- Извршување на административни активности (data entry)
- Изработка на дневни, неделни и месечни извештаи за малопродажниот сегмент
- Идентификување на малопродажни објекти
- Идентификување на нови бизнис можности и потенцијални клиенти
- Директно водење на преговори во процесот на продажба и изнајмување на малопродажни објекти
- Нуди ефикасни решенија за клиентите и се грижи за нивните потреби
- Анализа, сортирање и процесирање на информации од доменот на недвижности

Личен профил:

- Одлични комуникациски и презентациони способности
- Претходно работно искуство во продажниот сегмент на пазарот на недвижности ќе се смета за предност
- Искуство во продажба ќе се смета за предност

Потребна документација за аплицирање:

- Ваша професионална биографија (CV на македонски и англиски јазик)
- Мотивационо писмо (македонски и англиски јазик)

Финален временски рок за поднесување на апликацијата:

- Датум: 30^{ти} Јануари, 2017г
- Апликациите за работната позиција да се да се доставуваат на e-mail адреса info@forton.mk

Напомена:

Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.